

Повик за доставување понуди за подготовка на Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста за јавните услуги што се во процес на дигитализација

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, Фондација Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за подготовка Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во процес на дигитализација.

1. За проектот

Проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“ е поддржан од Европската унија, а го спроведува Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект. Целта на проектот е да се зајакнат вештините кај граѓаните и граѓанските организации за справување со предизвиците на дигиталното општество, како и за застапување за зголемена заштита на приватноста и личните податоци, притоа обезбедувајќи им поддршка на државните институции и другите засегнати страни да работат во служба на општеството и заштита на граѓаните. Повеќе информации за проектните активности и очекувани резултати можат да се најдат овде: [Metamorphosis » Privacy by Design –Building an inclusive digital ecosystem \(EU\)](#).

2. Предмет на набавка

Во рамки на овој повик, ќе се избере физичко или правно лице кое во периодот јануари -април 2023 ќе подготви Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во процес на дигитализација во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Во спроведувањето на оваа активност, како извори треба да се користат и подзаконските акти усвоени од страна на Агенцијата за заштита на лични податоци (АЗЛП), како и други релевантни публикации, водичи и слично објавени од страна на АЗЛП или други релевантни институции/организации. Оваа методологија треба да вклучува и проценка на влијанието што вештачката интелигенција, доколку се применува од страна на институциите во процесот на испорака на јавните услуги, ќе го има врз приватноста на граѓаните. Ангажманот предвидува и идентификување на јавните услуги што ги нудат државните органи, а се во процес на дигитализација.

3. Услови за пријавување

Право да се пријават на овој повик имаат физички лица, индивидуално или во групи од максимум 3 члена, како и правни лица кои работат на теми поврзани со заштита на лични податоци, јавна администрација, јавни услуги, вештачка интелигенција сл.

3.1. Услови за пријавување физички лица

Физичките лица можат да се пријавуваат индивидуално или во група од максимум 3 члена. Членовите на тимот треба да имаат солидно познавање и професионално искуство во следните области:

- Актуелната легислатива и практика во областа на заштита на личните податоци (минимум 3-годишно професионално искуство);



- Примена на вештачка интелигенција во процесот на испорака на (јавни) услуги (минимум 3-годишно професионално искуство) и
- Спроведување истражувања на теми од следниве области: заштита на лични податоци, јавна администрација, човекови права, јавни услуги, вештачка интелигенција и сл. (минимум 5-годишно професионално искуство).

3.2. Услови за пријавување правни лица

Лична состојба на понудувачот

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа документација – Прилог 2).

Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за докажување на личната состојба. Заради проверка, Комисијата може да побара од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба за проверка на овие критериуми.

Техничка способност

Понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Да има ангажирано минимум 1 лице кое ги исполнува условите наведени во точка 3.1. од овој повик.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за техничка способност со доставување професионална биографија/биографии на лицето/лицата кои ќе бидат задолжени за спроведување на обуките и обезбедување менторска поддршка.

4. Рок и начин за пријавување

Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна **до 10.01.2023 година**, а насловот на пораката треба да биде „**Понуда за подготовка на Методологија за проценка на влијанието врз приватноста**“. Понудите кои ќе содржат непотполна или неуредна документација, како и понудите кои ќе бидат доставени по рокот утврден во овој повик, нема да бидат земени предвид. Фондација Метаморфозис го задржува правото да ги контактира само избраните кандидати.

5. Елементи на понудата



5.1. Физички лица

Понудите доставени од физички лица треба да ги содржат следните елементи:

- Кратка професионални биографија/биографии на кандидатот/сите членови на тимот во кои ќе бидат наведени сите податоци врз основа на кои може да се утврди исполнувањето на критериумите наведени во точка 3.1. од овој повик: професионални ангажмани и нивно времетраење и линкови до публикации од областа на заштита на личните податоци, јавна администрација, човекови права, јавни услуги, вештачка интелигенција и слично.
- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1.

5.2. Правни лица

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба даден како прилог 2;
- Кратки професионални биографии од лицата кои ќе бидат задолжени за подготовка на Методологијата за проценка на влијание врз приватноста за новите дигитални јавни услуги во кои ќе бидат наведени сите податоци врз основа на кои може да се утврди исполнувањето на критериумите наведени во точка 3.1. од овој повик: професионални ангажмани и нивно времетраење и линкови до публикации од областа на заштита на личните податоци, јавна администрација, човекови права, јавни услуги, вештачка интелигенција и слично.
- Документ за регистрирана дејност или тековна состојба.

6. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда

Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според следните критериуми:

1. Квалитет на понудата – Познавање на регулативата за заштита на личните податоци и вештачка интелигенција, претходно истражувачко искуство на теми од областа на заштита на лични податоци, јавна администрација, човекови права, јавни услуги, вештачка интелигенција и слично – 60 поени
2. Финансиска понуда – 40 поени.

Со кандидатот кој ќе добие најмногу поени по овие критериуми ќе биде склучен договор во кој подетално ќе се утврдат меѓусебните права и обврски.

7. Појаснување на тендерската документација

Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 03.01.2023 година.

8. Измена и дополнување на тендерската документација

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 2 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување.



Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа и за тоа ќе направи соодветна објава.

9. Начин и услови за плаќање

Плаќањето ќе се изврши по финализирање на Методологијата за проценка на влијанието врз приватноста, врз основа на фактура и извештај за спроведени активности (доколку биде избрано правно лице) или извештај за спроведени активности (доколку бидат избрани физички лица) и одобрување на извештајот од страна на Метаморфозис.

10. Известување на понудувачите

До избраниот најповолен понудувач ќе се достави известување на адресата на е-пошта наведена во понудата.

